

тат и да се достават до наставниците по историја во средните училишта. Исто така, наставниците по историја би требало да истапуваат со свои реферати, известувања и дискусии за одделни проблеми поврзани со наставата по историја во средните училишта. Тие исто така се на мислење дека семинарот треба да се одржува пред почетокот на секоја учебна година и да биде задолжителен за сите наставници по историја од средните училишта во СРМ.

Овие искажувања на присутните наставници по историја на семинарот, големиот одзив на учесниците (првиот ден се појавија и наставници кои не се обврзани да присуствуваат, оние кои имаат над 20 години работно искуство), заинтересираноста со која ги следеа предавањата и дискусијата што се водеше по секое предавање, ни

дава за право да констатираме дека беше постигната главната цел на овој семинар.

Новите знаења што ги добија наставниците по историја на овој семинар, ќе им бидат од голема корист во наставата, зашто во учебниците по историја и во наставните планови и програми не можат секогаш и во ваков обем да се третираат најновите достигнуања на историската наука, зашто тие не можат секоја година да се менуваат и дополнуваат.

На крајот слободно можеме да заклучиме дека овој семинар навистина ќе придонесе за стручното и педагошкото усовршување на наставниот кадар по историја и за унапредување на наставата по историја во училиштата за средно образование во СРМ.

Д. П.

## ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ РАЗВИТОК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА САМОУПРАВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Семинар за наставниците што предаваат историја и општествено-политички систем во средните училишта во СРМ

Во просториите на Републичкиот центар за идеолошко-политичко образование и студии во Скопје, на 25 и 26 септември 1975 година, се одржа Семинар за наставниците што предаваат историја и општествено-политички систем во училиштата за средно образование, на тема „Општествено-економскиот развој на социјалистичка самоуправна Југославија“.

Овој семинар го организира Републичкиот центар за идеолошко-политичко образование и студии, Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспиту-

вањето и Сојузот на Друштвата на историчарите на СРМ.

Семинарот го поздрави директорот на Републичкиот центар за идеолошко-политичко образование и студии, Димитар Герасимовски. Во својот краток говор тој истакна некои моменти кои влијаеле за организирањето на овој семинар и ја истакна неговата главна цел.

Потоа работата на семинарот се одвиваше по веќе утврдената програма. Со свои предавања на семинаров настапија наши истакнати општествено-политички и на-

учни работници. Беа одржани следниве предавања:

1. Идеологијата, образованието, науката и културата — предавач Душко Поповски, член во Извршниот комитет на Претседателството на СКМ;

2. Повоениот општествено-економски развојот на Југославија — предавач Павле Тасевски, директор на Заводот за стопанско планирање на СРМ;

3. Развојот на самоуправните општествени односи во Југославија и водечката идејно-политичка улога на СКЈ — предавач Драгољуб Ставрев, член на Извршниот комитет на Претседателството на СКЈ;

4. Многунационалниот карактер на нашата социјалистичка заедница и развојот на меѓунационалните односи — предавач Кирио Хадивасилев, делегат во Собранието на СФРЈ;

5. Рационализацијата во наставата по историја, со осврт на планирањето на наставниот материјал — предавач Дамјан Лепчевски, самостоен педагошки советник во Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето;

6. Коментари и конкретизација на наставната програма по историја за втори клас на средното образование.

Коментари: За II клас на стручните училишта од Драган Кузмановски, професор во Градежен училищен центар, Скопје.

За II клас на гимназиите од Рамила Крстева и Грозда Чингова, професори во гимназијата „Георги Димитров“, Скопје.

Во своите излагања предавачите се задржаа на развојниот пат на општествено-економските, по-

литичките и меѓунационалните односи во Југославија, со акцент на процесите и тенденциите во духот на резолуциите од Десеттиот конгрес на СКЈ, Шесттиот конгрес на СКМ и новите уставни. Предавањата и коментарите за рационализацијата на наставата по историја, за планирањето на наставниот материјал и наставната програма по историја, исто така беа интересни и корисни за наставниците по историја.

Целта на овој семинар беше наставниците по историја и општествено-политички систем, поопстојно да се запознаат со актуелните проблеми од развојот на општествено-економските, политичките и меѓунационалните односи во нашата самоуправни социјалистичка заедница.

Изнесените факти, процеси и специфичности во споменативе предавања на семинарот, ќе придонесат наставниците по историја да ги прошират своите знаења од наставните содржини за повоениот развојот на Југославија, кои се предвидени со новата наставна програма по историја.

Тоа ќе придонесе да се премавнат некои тешкотии при реализирањето на наставните содржини за оваа проблематика, кои произлегуваат од сè уште недоволната застапеност на третираната проблематика во предавањата на Факултетот и во учебниците по историја за средните училишта.

На крајот треба да подвлечеме дека овој семинар ќе придонесе за идеолошко-политичко изградување на самиот наставно-воспитен кадар и за негово стручно и педагошко усовршување.

Д. П.